

Living the

LOTUS

Buddhism in Everyday Life

1
2017

VOL. 136

FOUNDER'S ESSAY

Личноста која постојано ги почитува другите

Еднаш кога Будистичката верба стане втора природа на луѓето, постои тенденција за нивното практикување да се претвори во формалност која, додека надворешно е импресивна, не доаѓа повеќе од нивните срца и умови.

Иако склопувањето на сопствените дланки заедно е гест кој ја изразува почитта кон другите, ако вие го правите тоа додека негувате негативни мисли за нив, на пример мислејќи, 'Оваа личност е давеж се спротиставува на се што му е речено!' тогаш таа личност никогаш нема да го отвори нивното срце кон вас.

Лотос Сутрата ја кажува приказната за Бодисатвата Никогаш Не Презира. Бодисатвата Никогаш Не Презира постојано практикувал почит кон секој вид на личност која тој би ја сретнал, со ништо друго на ум освен апсолутна верба во мислата 'Оваа личност поседува буда-природа, и тој сигурно ќе стане буда!'

Заради ова дури кога луѓето го мавале со камења и го

удирале со нивните стапови, Никогаш Не Презира продолжил да покажува почит, велејќи 'Без оглед што вие можете да ми направите на мене, јас ќе продолжам да имам верба во вашиот потенцијал без никаква сомнеж, заради тоа што вие сте личности предодредени да станат буда!' Тој никогаш не бил вознемирен од каква и да е глупост што луѓето би можеле да му кажат. Исто како што неговото име покажува, тој ги почитувал нив со секоја клетка од неговото тело.

Кога луѓето сретнат некој како Бодисатвата Никогаш Не Презира, тие спонтано се разоружани и победени, затоа што средбата причинува излевање на непорочен, чист ум кој лежи неактивен во најдлабоките делови од нивните срца.

Од *Каисоцуикан* 9 (Косеи Издавачка Куќа.) стр. 132-133

Живеејќи го Лотосот Број 136 (јануари 2017)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Интернационал, Фумонкан, 2-6-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Схоко Мизутани

Едитор: Ерико Канао

Цопс Едитор: Александар Димовски

Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

The title, *Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life*, is meant to convey our hope of striving to practice the teachings of the Lotus Sutra in daily life, to enrich and make our lives more worthwhile, like lotus flowers blooming in a muddy pond. The online edition aims to make Buddhism more practicable in the daily lives of people around the world.



GUIDANCE BY PRESIDENT NIWANO

Недвоумечки, едноставен начин

Ничико Нивано
Претседател на Ришо Косеи Каи

Учење од природата

Често е речено дека планирањето за следната година почнува на денот на Новата Година. Ако вие ја почнете годината со претчувство каков вид на година ќе биде оваа за вас, вие ќе се чувствувате поттикнати од тоа и припремени за свеж почеток во новата година.

Патем, дури и да направите важни одлуки на новогодишниот ден, само после неколку дена, вие најчесто ќе ги заборавите нив во метежот на празничните активности. Ова може да се случи затоа што вашиот ум создава важност кон резултатите, попрво отколку да се прави постојан напор, и затоа што вашиот ум може да не биде слободен и отворен кон почнување на нови предизвици.

Баш како што ни е покажано во следната хаику поема од Хакотсу Хиронака, 'Дури и на Новогодишниот ден, / Снегот мора да биде исчистен,' јас мислам дека тоа што ни е потребно во ова време е да се вратиме кон утврдената состојба на ум која делува на соодветен начин и го прави тоа што мора да биде направено, без оглед на околностите. Наместо да се чувствуваме притиснати од времето и да си дозволиме да бидеме растрчани и вознемирени стремејќи за ефикасност и резултати, ние треба да делуваме на одлучен и едноставен начин. Правејќи така, ние можеме да водиме живот на љубезност и грижа. Во тоа лежи вистинската среќа.

Без оглед што да правиме, без да брзаме или да се влечкаме, туку да ги извршуваме нашите активности на уреден начин, така ја развиваме нашата хуманост. 'Пополека, пополека / Тиквите стануваат суви тикви' е поема од Шун Ивасаки која прави да се замислиме во врска со нашиот начин на живот преку негово поврзување со делувањето на природата. Вистинските зрели човечки расположенија се развиваат преку одлучно секојдневно однесување кое не ги занемарува дури и малите детали.

Со Јануар на ум, јас мислам на деликатните амур адонис цвеќиња кои се употребуваат во Новогодишното украсување во Јапонија. Во овој есеј, јас имам веќе цитирано неколку поеми, а сега ќе цитирам уште една, за амур адонисот: 'Кога небото и земјата се соединат, / Цвеќето на амур адонис цвета. / Нека цвеќата цветаат / Без оглед колку времето тече.' Поемата од Ниномија Сонтоку (1787-1856) порачува дека природата едноставно го забележува поминувањето на времето, и кога делувањето на вистината е во хармонија, цвеќето цута само по себе. Во тоа лежи лекција за сите нас, индицирајќи ја важноста на водење животи кои се одлучни и едноставни.



Зголемување на вашиот стремеж

Незаведени од успехите и неуспехите кои ние можеме да ги сретнеме, ние треба смирено и ненаклонето да го правиме тоа што се бара од нас. Ако ние можеме да ги водиме нашите животи на ваков начин, нашите умови ќе бидат смирени и ние можеме да очекуваме да се подобриме себеси како човечки битија. Сепак, реалноста може да биде таква да ние сфатиме дека е многу тешко да продолжиме да направиме дури и едно мало нешто на кое сме усмерени. Во фактот дека ние сакаме да ги водиме нашите животи на одлучен и едноставен начин, ние можеме да мислиме на Шаќјамуни како наш пример, но тоа може да не доведе да мислиме дека само тие луѓе кои поседуваат исклучителни таленти и способности можат да прават така.

Кога Зен мајсторот Доген (1200-1253) бил прашан што било важно во практикување на Буда патот, тој одговорил ' Не треба посебен талент за да се проучува Буда патот. Кога вие ќе го активирате вашиот стремеж и направите напори да го проучите Патот согласно на вашата способност вие дефинитивно ќе бидете способни да ја достигнете Будината Дарма.' Сепак, Доген нè потсетувал нас дека стремежот кон тоа треба да биде искрен. Со други зборови, важно е да вие постојано и повторувачки да го одржувате чувството на стремење на Патот. Дури и да имате сесрдна намера да направите едно или друго нешто, без цврста решеност вие најверојатно нема да се придржувате кон тоа долго време.

Од друга гледна точка, кога вие го следите вашиот стремеж и сте целосно концентрирани на тоа што е пред вас, дури и да вашиот напредок биде мал, вие дефинитивно ќе постигнете резултати. Понатаму, ако го развивате вашиот стремеж, вие ќе станете со отворен ум и нема да се наклонувате кон радост и тага, што ќе ви помогне да имате мирен, едноставен животен стил.

Сепак, како што практикувањето на вербата базирана на нечиј стремеж се разликува од една личност до друга, сосема е во ред да се стреми кон сопственото практикување во согласност кон сопствените способности.

На пример, доволно е едноставно да се соберат остатоците покрај патот, да се примени умот на познавање на задоволност, или да се практикуваат трите основни практикувања кои јас често ги спомнувам-поздравување на другите наутро, одговарајќи позитивно на барање или инсистирање, и одржувајќи ги своите лични сопствености со уредност и грижа. Ова е едно значење на решено практикување на вербата, кога вие сте неуморно ревносни во врска со нештата најблиски до вас, и кога сте многу внимателен кога ги правите нив.

Заедно, да го направиме најдоброто од секој ден така да кога оваа година завршува, ние ќе имаме уживано во година полна со задоволство и среќа.

Од Косеи, јануари 2017.



Јас не сум сигурен за тоа како да му одговорам на моето дете за прашањата во врска со смртта

Q

Во последно време, многу диви нешта се имаат случувано во светот. Мојата десет-годишна ќерка, која стана четврто-одделенец, ме праша многу прашања како, 'Што станува после смртта?' или 'Зошто една личност убива друга?' Нејзините прашања веројатно се јавуваат кога таа слуша за таквите случки на школо или на телевизиски вести. Јас секогаш ѝ велам на неа, 'Децата немаат потреба да се грижат за таквите нешта.' Но што јас би требал да ѝ кажам во ваков случај?



A

Јас Ова може да биде добра можност за родителот и детето да зборуваат за сопствениот живот и смрт. Ве молам да не ја пропуштите оваа голема можност.

Би било подобро да кажете, 'Ти имаш неколку добри забележувања! Што значи да се умре? Зошто луѓето ги убиваат другите? Ајде да размислиме за овие нешта заедно.'

Тешко е да се зборува за суштинските одговори на тие прашања. Без оглед на прашањата, размислите да зборувате за вашата радост кога вашата ќерка била родена, и за вашата среќа што живеете заедно. Или вие можете да зборувате за вашата жалост при загубата на луѓето блиски до вас, и за тоа како вашите претци секогаш се грижат за вашата фамилија.

Јас мислам дека најважното нешто е да се искористи оваа можност да се пренесат пораки како 'драгоценоста на животот,' 'чувствувајќи се благодарен за тоа што сме живи сега,' и 'колку многу вие ја сакате вашата ќерка.' Дури самото кажување на неа за тоа ќе ѝ помогне на вашата ќерка да разбере дека секој живот е драгоцен. Во прилог, би било добро ако вие можете да кажете, 'Затоа што животот е драгоцен, гледај добро да се сложуваш со твоите пријатели колку повеќе можеш секој ден' и 'Важно е да се биде тој вид на личност кој им помага на луѓето и му служи на општеството.' на тие начини, би било добро да зборувате со вашата ќерка во врска со умот и срцето на хармонија со луѓето, и за службата кон општеството.

Ако е можно, кога имате можност да ги посетите гробовите на вашите претци или да

направите прва посета на храм или светилиште за време на Новогодишните празници, добро е да речете нешто како ова на вашата ќерка, 'Иако невидливи, нашите претци и Будата ја заштитуваат нашата фамилија.' Многу е важно за детето да има почит кон невидливото. Јас мислам дека е голема должност на родителите да им ги кажат овие нешта на нивните деца.



Point Разговор за драгоценоста на животот

Само тоа кое ги допира умовите и срцата на луѓето ќе остане со нив. Разговорот помеѓу вас и вашата ќерка на нејзина млада возраст спонтано ќе се појави на неа кога таа ќе порасне и ќе служи како духовна поддршка за неа. Ве молам да зборувате со цело срце со вашата ќерка за драгоценоста на животот и вашата радост при нејзиното раѓање.

(Одговор: Токискиот Институт за Истражување на Фамилијарното Образование)

На основа на принципот, 'Ако родителите се променат, тоа ќе го направат и нивните деца,' Истражувачкиот Институт за Образование на Фамилиите одржува средби со предавања во различни делови на Јапонија и во други земји, каде е обезбедена консултација за воспитување на деца. Многу среќни фамилии биле родени преку образование на фамилиите да учат од децата.'

Чудата на животот

Вашата ќерќа прашува некои прекрасни прашања, зар не? Најдобрите можности за учење и раст се јавуваат кога вашата ќерќа поставува такви прашања во нејзиниот ум. Во истото време, исто така е многу важен момент за родителите да научат за драгоценоста на животот.

Како што Претседателот Нивано нè подучува нас во неговата книга Кокоро но Манако о Хираку (Отварање на окото на умот), стр. 93-94:

’Г-дин. Катсухиро Сато, сликар, ја напишал следната поема, ’Колку Чудно, колку неверојатно! Јас живеам тука, дишам, ги движам моите раце, размислувам, плачам, и се смеам. Колку прекрасен живот ми е даден!’ (Катсухико Сато, Катсухико Ироха Ута-Раку ни Наро ја (Катсухикова Колекција на Поеми: Примајќ и ги нештата без вознемирување))...

’Кога почнуваме да размислуваме за него, животот кој ние го живееме е навистина полн со чуда. На нас ни е даден живот од нашите родители. Сепак, ние бевме родени во овој свет не само преку силата на нашите родители, туку исто преку невидливата ’Голема Животна Сила’ на универзумот. Кога јас мислам на само овој факт, јас морам да кажам дека тој по себе е право чудо.

’Јас чувствувам дека е важно за нас да бараме нешто чудесно, или нешто за кое ќе бидеме благодарни, секој ден, и да ги наведеме тие нешта, како што поемата ни покажува. Да се биде жив, да се дише несвесно, да се грижиме за другите луѓе на еден или на друг начин, да се водиме еден со друг во Дармата, да плачеме или да се смеаме-сите овие нешта се ништо друго освен големи чуда сами по себе.’

Затоа најпрво, зошто не почнете со разговор со вашата ќерќа за чудата на животот? Вие ќе бидете способни да го стекнете тој вид на духовно разбудување кој многу ќе биде импресиониран од осетливоста на вашата ќерќа.

(Надгледувано од Отсекот на Дарма Образование И Развој на Човечки Ресурси)



Please give us your comments!



Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добродојдени

Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната

Интернет адреса: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp


Living the LOTUS

' Ве молиме дајте ни ги Вашите коментари!

Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добро дојдени

Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната

Интернет адреса: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp



🌸 RISSHO KOSEI-KAI INTERNATIONAL BRANCHES 🌸

Rissho Kosei-kai Overseas Dharma Centers

2017

Rissho Kosei-kai International

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First Street Suite #1 Los Angeles
CA 90033 U.S.A

Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org http://www.rkina.org

Branch under RKINA

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattle@juno.com
http://www.buddhistLearningCenter.com

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Rd. Clearwater, FL 33764, USA
Tel: (727) 560-2927
e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.

Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalaho Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.

Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net http://www.rkina.org/losangeles.html

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.

Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, U.S.A.

Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com http://rk-ny.org/

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.

Tel: 1-773-842-5654
e-mail: murakami4838@aol.com
http://home.earthlink.net/~rkchi/

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

http://www.rkftmyersbuddhism.org/

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.

Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: rkokdc@gmail.com http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls

1660 Portland St. Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

1571 Race Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A.
Tel: 1-303-810-3638

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

635 Kling Dr, Dayton, OH 45419, U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,

CEP 04116-060, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377

Fax: 55-11-5549-4304

e-mail: risho@terra.com.br http://www.rkk.org.br

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446/55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan

Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433

http://kosei-kai.blogspot.com/

Rissho Kosei-kai of Taichung

No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist.,

Taichung City 401, Taiwan

Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937 Fax: 886-4-2215-0647

Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan

Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

Rissho Kosei-kai of Pingtung

Korean Rissho Kosei-kai

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea

Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696

e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea

Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

Branches under the Headquarters

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,
North Point, Hong Kong,

Special Administrative Region of the People's Republic of China
Tel & Fax: 852-2-369-1836

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
Tel: 976-70006960
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949
e-mail: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Venezia

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

International Buddhist Congregation (IBC)

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230 *Fax:* 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp <http://www.ibt-rk.org/>

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami, Tokyo, 166-8537, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 *Fax:* 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Branches under the South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,
110060, India

Rissho Kosei-kai of West Delhi

66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka
New Delhi 110075, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,
Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Singapore

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Thai Rissho Friendship Foundation

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218
e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House#408/8, Road#07(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani

Maitree Sangha, Mayani Bazar, Mayani Barua Para, Mirsarai,
Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox'sbazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu

Rissho Kosei-kai Dhamma Foundation, Sri Lanka

382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralessgamuwa, Sri Lanka
Tel & Fax: 94-11-2826367

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Rissho Kosei-kai of Habarana

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Other Groups

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai